



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 30 јули 1980
Скопје
Број 27 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

346.

Врз оснуса на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 11 јули 1980 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се прости на:

1. Шабан Исен Максуди, од Шипковица.

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Горѓи Благој Атанасов, од Валандово,
2. Петар Павле Атанасовски, од с. Бардовци,
3. Раим Усеин Сафет, од Скопје,
4. Блага Кири Горѓиоска, од Прилеп,
5. Блага Сотир Петреска, од Прилеп,
6. Мара Живко Димоска, од Прилеп,
7. Ратка Горѓија Миноска, од Прилеп,
8. Надежда Јован Горѓиоска, од Прилеп,
9. Мирјана Александар Димеска, од Прилеп,
10. Бранислав Владо Насковиќ, од Скопје,
11. Феми Амдија Шакиров, од Крива Паланка,
12. Елмаз Шамшедин Елмази, од с. Слатина.

III

Изречената казна затвор во траење од 35 дена и изречената парична казна во износ од 1.000 динари се прости на:

1. Веселинка Русе Максимовска, од с. Турје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Томо Дончо Маниќ, од Скопје,
2. Азби Сами Тафовски, од Т. Папрадник.

V

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Наил Нухо Зијадик, од с. Лажани,
2. Сервет Мисим Красники, од Скопје,
3. Реџепи Медит Бесир, од с. Врапчиште,
4. Предраг Радован Брќљач, од Жерково,
5. Крсте Милан Јовевски, од Битола,
6. Борислав Ефтим Димитров, од с. Радичево,
7. Трајан Сибин Апостоловски, од Куманово.

VI

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Зендели Ајдин Бесим, од Кичево.

VII

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Александар Михаил Милнев, од Охрид.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Мејди Јашар Абази, од Гнилане,
2. Фатмир Ирфан Ганију, од Струга,
3. Миломир Милан Радосављевиќ, од Скопје,
4. Видан Горе Вурмески, од Прилеп.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Илија Трајко Петров, од Бечеј,
2. Филип Петре Аралампиев, од с. Маница,
3. Живко Тоде Спасески, од Битола,
4. Нецаседин Шакир Бектешов, од с. Батинци.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Садет Исмаил Исмаили, од Скопје.

XI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Раде Душан Пругиниќ, од Кичево.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Благој Трено Печенпетеловски, од с. Слепче,
2. Воислав Димитрија Петкоски, од Прилеп,
3. Верољуб Вукосав Шујдовик, од Кичево,
4. Хусни Ахмет Османовиќ, од Скопје.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 7 месеци на:

1. Владо Љубе Николовски, од с. Мешеиште.

XIV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Ариф Сефер Демири, од с. Г. Нерези.

XV

Изречената парична казна во износ од 4.000 динари се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Даница Душан Савиќ, од Битола.

XVI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-543
11 јули 1980 година
Скопје

Член на Претседателството на СРМ,
Страхил Гигов, с. р.

347.

Врз основа на член 77 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправниите интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 6—13.X.1980 ГОДИНА

I

Висината на придонесот за „Детска недела“ според член 77 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправниите интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 9/78), која се наплатува во првата недела од месец октомври изнесува:

1. На секој продаден возен билет во меѓуградскиот и меѓународниот авионски, железнички, бродски и автобуски сообраќај, ако вредноста на возниот билет изнесува:

— до 50 динари висината на придонесот е 3 дин.

— од 50 до 150 динари 4 динари
— преку 150 динари 5 динари

2. На секој продаден билет во градскиот автобуски сообраќај — 0,30 динари.

3. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

— до 10 динари 2 динари
— преку 10 динари 3 динари

4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, ако вредноста на билетот изнесува:

— до 10 динари 2 динари
— од 10 до 40 динари 3 динари
— преку 40 динари 4 динари

5. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен за печатени работи — 1 динар.

II

Наплатата на посебниот придонес од точка 1 на оваа одлука под 3 и 4 се врши со готови пари при продавањето на секој влезен билет, а наплатата на посебниот придонес од точка 1 на оваа одлука под 1, 2 и 5 се врши во маркици кои се издаваат за таа намена.

III

Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување и грижи за децата на Македонија води грижа за издавање, распределба и повлекување од употреба на маркиците што се издаваат за наплатата на дел од придонесот за „Детска недела“.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1278/1
25 јуни 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

348.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Во Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 43/79 и 10/80), во точка 1, ред петти, бројката „0,70“ се заменува со бројката „1,50“, а зборовите: „до 30 септември“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември“.

2. По точка 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5. Основните организации на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука можат да користат компензација на цената на лебот доколку во структурата на производството лебот од типот „800“ и „1100“ учествува најмалку 30%.“

3. Досегашната точка 5 станува точка 6.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 23 јули 1980 година.

Бр. 23-1532/1
18 јули 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

349.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

1. Се разрешува од функцијата советник на директорот на Републичкиот завод за цени во Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар Јунел Христов, поради исполнувањето на условите за пензија, сметано од 30. 6. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1370/1
25 јуни 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

350.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО**

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25. 6. 1980 година, даде согласност Лазар Лазаревски, директор на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето да биде разрешен од функцијата поради исполнувањето на условите за пензија, сметано од 1. 7. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1571/1

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

351.

Врз основа на член 7 став 2 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување и усогласување на личните доходи и надоместоците за одделни прошоци на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 19/78 и 15/80), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Висината на дневниците за службено патување во земјата на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет на Собранието на СРМ изнесува 500 динари.

2. На функционерот кој за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на живеење од дневницата му се одбива 30%.

3. На функционерот кој е на службено патување можат да му се признаат трошоци за ноќевање. Дневните трошоци и трошоците за ноќевање можат да изнесуваат до 700 динари.

Во случај на надоместување на трошоците за ноќевање дневницата се намалува за 30%.

4. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања број 17—821 од 12. 4. 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 15 јули 1980 година.

Бр. 17-1427

7 јули 1980 година

Скопје

Претседател,
Вера Димитрова, с. р.

352.

Врз основа на член 356 точка 1 и 2 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“, бр. 19/79), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТ, УПАТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ НА СЛОБОДА****Член 1**

Со овој правилник се утврдува начинот на извршување на мерките на безбедност, упатување на задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена организација и задолжително психијатриско лекување на слобода за лица кои сториле кривично дело во состојба на непресметливост или битно намалена пресметливост.

Член 2

Мерката за безбедност — упатување на задолжително психијатриско лекување и чување се извршува во Болницата за нервни и душевни болести „Скопје“ — Скопје, Болницата за душевни болести — Демир Хисар или Душевната болница Негорци при Медицинскиот центар Гевгелија (во натамошниот текст: здравствена организација).

Член 3

Мерката за безбедност — задолжително психијатриско лекување на слобода, може да се извршува во една од болниците од член 2 на овој правилник и во Клиниката за нервни и душевни болести при УЦМН — Скопје, како и во невропсихијатриските одделенија при медицинските центри во Републиката.

Член 4

Задолжителното психијатриско лекување и чување во здравствената организација се врши според посебна програма што ја утврдува стручна трупa на работници во здравствената организација, составена од: специјалист за нервни и душевни болести, психолог и социјален работник.

Задолжителното психијатриско лекување на слобода се врши според програмата на здравствената организација за лекување на непресметливи или битно намалено пресметливи лица, на кои не им е изречена мерка за безбедност.

Член 5

Евиденцијата што се води во здравствената организација за секое непресметливо или битно намалено пресметливо лице на кое е изречена мерка за безбедност — упатување на задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена организација или задолжително психијатриско лекување на слобода, покрај општите генералии ги содржи и показателите за поведението на тие лица, од кои ќе се види дали здравствената состојба се подобрува, останува иста или се влошува.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-01-4072

27 јуни 1980 година

Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Петар Цундев, с. р.

353.

Врз основа на член 98 став 7 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), републичкиот секретар за наука и образование донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Начинот на верификација на организацијата за средно образование (насока, степен, паралелка) односно паралелките формирани надвор од седиштето на организацијата за средно образование (во натамошниот текст: организација за средно образование), се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Верификација на организацијата за средно образование се врши по барање на основачот и по дадената согласност за општествено-економската оправданост од соодветната самоуправна интересна заедница на насоченото образование.

Член 3

По добиеното барање за верификација на организацијата за средно образование функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на образованието, формира комисија за верификација која ќе изврши увид и ќе констатира дали се исполнети условите за верификација на организацијата за средно образование.

Член 4

Комисијата за верификација ја сочинуваат 3 члена и тоа еден од Републичкиот секретаријат за наука и образование, еден од Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето и стручно лице од соодветна организација за средно образование или факултет.

Претседател на комисијата за верификација е членот од Републичкиот секретаријат за наука и образование.

При утврдувањето на условите за верификација, покрај комисијата, учествува и претставник на основачот на организацијата за средно образование.

Член 5

Комисијата за верификација ги цени условите кои се потребни за нормална и успешна воспитно-образовна работа врз основа на нормативите за организациите за средно образование.

Член 6

Реверификација на организациите за средно образование се врши на секои 4 години.

Ако некој од условите кои се потребни за нормална и успешна воспитно-образовна работа на организацијата за средно образование престане да постои, се врши реверификација на организацијата за средно образование на начин утврден со овој правилник.

Член 7

По извршениот увид на условите, потребни за вршење на воспитно-образовната работа на организација за средно образование, комисијата за верификација му поднесува извештај со предлог да се верифицира односно да не се верифицира организацијата за средно образование на функционерот кој раководи со републички орган на управата надлежен за работите на образованието.

Член 8

Решението за верификација на организацијата за средно образование или решението со кое се одбива верификацијата на организацијата за средно образование го донесува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на образованието, ценејќи ги наодите во извештајот и предлогот на комисијата.

Член 9

Решението на функционерот од претходниот член се доставува до организацијата за средно образование што се верифицира, основачот на организацијата за средно образование и соодветната самоуправна интересна заедница на насоченото образование.

Член 10

Решението за верификација на организацијата за средно образование се донесува во рок од три месеци од давањето на согласноста за општествено-економската оправданост од соодветната самоуправна интересна заедница на насоченото образование, но најдоцна до 30 април во годината.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 09-1822/1

3 јули 1980 година

Скопје

Републички секретар
за наука и образование,
Анатоли Дамјановски, с. р.

354.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 43/79, 10/80 и 27/80), републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, донесува

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Основните организации на здружен труд што произведуваат леб од брашното тип „800“ и „1100“ ја остваруваат компензацијата на цената на лебот според Одлуката за компензација на цената на лебот, на начинот и според постапката утврдени со ова упатство.

2. Барањето за исплата на компензација за произведените количества леб за кои се бара компензација се поднесува по истекот на месецот, а најдоцна до 31 декември 1980 година.

Организациите на здружен труд го поднесуваат барањето до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

3. Спецификацијата за произведените количества леб, која се доставува со барањето, се изготвува врз основа на книговодствена евиденција за дневното производство на леб во текот на месецот за кој се бара компензација на цената на лебот.

Спецификацијата содржи:

а) месец за кој се доставува спецификацијата;

б) вкупно произведено количество леб од сите

типови брашно во килограми од тоа:

— од брашното тип „800“;

— од брашното тип „1100“;

в) процент на учество во структурата на вкупното производство на лебот за типот „800“ и „1100“;

г) износ на компензацијата; и

д) потпис и печат на корисникот на компензацијата.

Спецификацијата што ја доставува организацијата на здружен труд ја потврдува раководителот на производството и раководителот на продажбата на лебот.

4. Службата на општественото книговодство го одобрува износот на компензацијата на товар на средствата на Републичкиот буџет за 1980 година — Раздел 10, позиција 123 — Средства за репреси, премии и компензации.

5. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот и постапката за остварување на компензацијата на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 27/79 и 3/80).

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1935/1
24 јули 1980 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

355.

Врз основа на член 130 став 3 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“, број 15/80), републичкиот секретар за сообраќај и врски донесува

УПАТСТВО ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

1. Легитимацијата со која се утврдува својството на инспекторот за јавни патишта се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на образецот на легитимацијата е 10 x 7 см, а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, доколку изрично не е означен покус рок.

Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата го врши органот што ја издал легитимацијата.

4. Инспекторот за јавни патишта на кого функцијата му престанала, е должен веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена да ја врати легитимацијата на органот што ја издал.

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе се изврши најдоцна до 31. 12. 1980 година.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-721
07 јули 1980 година
Скопје

Републички секретар
за сообраќај и врски,
Александар Варналиев, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

(формат 10 x 7 см)
(Прва страна на кориците — празна)
(Втора страна на кориците)
Место за фотографија во големина 6 x 4 см

(потпис на имателот на легитимацијата)
(Прва внатрешна страна)
Грб на Социјалистичка Република
Македонија

(назив на органот што ја издал легитимацијата)
(Втора и трета внатрешна страна)

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

(име и презиме)

(функција)

Инспекторот за јавни патишта ги врши работите на инспекција на патиштата предвидени со соодветните прописи и ги има правата и должностите што се утврдени со нив на инспектор за јавни патишта.

Број _____
Ден _____ 19 ____ год.
Во _____

М. П.

(потпис на издавачот на легитимацијата)
(Четврта, петта, шеста и седма внатрешна страна)

Легитимацијата важи:
до _____ 19 ____ година
М. П.

(потпис на издавачот на легитимацијата)
(Осма, деветта, десетта и тн. внатрешна страна)
Извод од Законот за патишта (текст на член 124 и 126).

(Третата и четвртата страна од кориците остануваат празни).

356.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Збирка задачи по геометрија за II клас на средното образование“ од Живко Мадевски, Александар Самарски и Наум Целакоски, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-116
7 јули 1980 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

357.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Техничко цртање со нацртна геометрија за I клас на архитектонско-градежни училишта“ од Димитар Ванов и Душко Душков, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-117 Републички педагошки совет
7 јули 1980 година Претседател,
Скопје Петровски д-р Бранко, с. р.

358.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Литература за II клас на турски јазик“ од Шужри Рамо и Хамди Хасан, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-118
7 јули 1980 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

359.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Здравствено воспитување и патронажа“ од Раско Мигревски, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-119
7 јули 1980 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

360.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Основи на електротехниката — 2 за III клас на електро-техничките училишта“ од инж. Јанев м-р Љубен, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-120
7 јули 1980 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

361.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Нарцртна геометрија за II клас на архитектонско-градежните училишта“ од Стево Матевски, Дубравка Василева, Андреја Сулик, Коста Мангароски и Бранко Трпковски, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-121
7 јули 1980 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

362.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Географски атлас за основните и средните училишта“ од Завод за картографија „Гео карта“, Завод за учебници и наставни средства — Београд и Работна организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-122

7 јули 1980 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

363.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Основи на познавање на текстилот за II клас“ од Петров д-р Гуро и инж. Стефан Стефаноски, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-123

7 јули 1980 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

364.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Хирургија за средни медицински училишта“ од д-р Љубомир Кирков, во издание на Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-124

7 јули 1980 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

365.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69) и член 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет на XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Граматика за VI одделение на албански јазик“ од Нисими м-р Ремзи и Хамза Река, во издание на Работната организација на здружениот труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација на здружен труд за учебници „Просветно дело“ — и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-125

7 јули 1980 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Петровски д-р Бранко, с. р.

366.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на општествените станови и средствата за кредитирање на станбената изградба на вработените во работната заедница бр. 02-1539/1, донесен од Работната заедница на Органот на управата на Собранието на општина Македонски Брод на собирот од 10 јули 1979 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 јуни 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на општествените станови и средствата за кредитирање на станбената изградба на вработените во работната заедница бр. 02-1539/1, донесен од Работната заедница на Органот на управата на Собранието на општината Македонски Брод на собирот одржан на 10 јули 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Македонски Брод“.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, односно на точката 1 на неговиот член 5. Постапката беше поведена затоа што Судов утврди дека работниците правилникот го донеле на собир, а не со референдум, а во однос на точката 1 на член 5 од правилникот затоа што со неа е предвидено работниците да стекнуваат право на доделување стан односно на заем, ако се во работен однос на неопределено време во органот најмалку 3 години, поради што со основ се постави прашањето за спротивноста на правилникот со членот 463 од Законот за здружениот труд, односно за согласноста на точката 1 на член 5 од правилникот со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврдено во алинејата 9 од став 3 на оддел II од Основните начела и во ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Македонија, односно за нејзината спротивност со членот 173 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен на собир на работната заедница на Органот на управата на Собранието на општина Македонски Брод.

Според ставот 1 на член 463 од Законот на здружениот труд работниците во основната организација со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен на собир на работната заедница, а не со референдум, Судов оцени дека правилникот е во спротивност со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд. Вез оглед на тоа што правилникот во целина е укинат од напред наведените причини, Судов посебно се впушти во оценување на точката 1 на член 5 од правилникот во кој е предвидено работниците да стекнуваат право на доделување стан односно на заем, ако се во работен однос на неопределено време во органот најмалку 3 години.

Според членот 173 од Законот за здружениот труд, се смета дека работникот засновал работен однос кога ќе даде писмена изјава дека е запознаен со самоуправните општи акти и дека ги прифаќа, односно од денот кога почнал да работи. Од друга страна, со алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија е предвидено дека непржкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува

еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, во согласност со уставноста и законитоста, додека со ставот 2 на член 204 од Уставот е предвидено дека сите граѓани се еднакви пред законот.

Судов смета дека од означена уставна и законска одредба произлегува дека од моментот на засновањето на работниот однос работникот се стекнал со сите права кои произлегуваат од работниот однос, меѓу кои е и правото работникот да учествува во распределбата на средствата од фондот на заедничката потрошувачка, во кои средства се и средствата за решавање на станбените прашања, бидејќи тој од денот кога засновал работен однос издвојува од својот личен доход за во овој фонд. Затоа правото на работникот на стан односно на учество во распределбата на средствата за решавање на станбени прашања не може, опored мислењето на Судов да се условува со тоа работникот да бил вработен определено време во основната организација на здружениот труд, односно во работната заедница. Ова затоа што таквите работници би биле ставени во понеповолна положба во однос на оние работници во основната организација на здружениот труд кои го исполнуваат поставениот услов, а тоа секако би создало нееднаквост меѓу работниците во нивните права кои произлегуваат од работниот однос.

Со оглед на тоа што со точката 1 на член 5 од оспорениот правилник е предвидено работникот определен број години да биде во работен однос како услов за добивање на стан, односно кредит, во Органот на управата на Собранието на општина Македонски Брод, Судов оцени дека посебно оваа одредба од правилникот не е во согласност со уставното начело на еднаквоста на граѓаните во нивните права и должности, утврдено во алинејата 9 од став 3 на оддел II од Основните начела и во ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Македонија, односно дека таа е во спротивност со членот 173 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 178/79

12 јуни 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
Гога Николовски, с. р.

367.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членовите 53, 60, 88 и 90 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување, распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи на Индустриско-монтажното претпријатие „Димче Бањарот“ во Прилеп, донесена од работниците со референдум на 16 јануари 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа од 4 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 53, 60, 88 и 90 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување, распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, донесена со референдум на 16 јануари 1978 година од работниците во Индустриско-монтажното претпријатие „Димче Бањарот“ во Прилеп.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Индустриско-монтажното претпријатие „Димче Бањарот“ во Прилеп, на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 169/79 од 7 ноември 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 53, 60, 88 и 90 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за уставноста и законитоста на означените одредби од самоуправната спогодба.

4. Во претходното испитување и на јавната расправа Судов утврди дека:

а) во членовите 52 и 53 од оспорената самоуправна спогодба се предвидени следните основи за распределба на средствата за лични доходи: сложеност (стручна подготовка, работно искуство, иницијатива и самостојност во работата); одговорност (одговорност за средствата за производство, одговорност за организација и координација); напори (физички и умствени); услови за работа (опасност од заболување и несреќни случаи, отежнати услови при работа); квалитет и квантитет на извршените работи и работни задачи и заштеди во работењето и користењето на работното време. За овие основи во табеларниот преглед што е составен дел на самоуправната спогодба, се утврдени мерила изразени во бодови. Меѓутоа во оспорените одредби не е утврден начинот на кој ќе се оценува реализираниот придонес и ќе се врши наградување на конкретно реализираниот труд. На јавната расправа Судов утврди дека врз основа на членот 58 од самоуправната спогодба, работничкиот совет донел посебен самоуправен општ акт со кој ги утврдил нормите за работа не само за работниците вклучени во непосредното производство.

б) во членот 60 од самоуправната спогодба е предвидено дека работникот кој не ги извршил предвидените работи и работни задачи нема право на бодовите по оние основи што не ги извршил, освен за основните стручна подготовка и работно искуство, оценка за извршување, односно неизвршување на предвидените работи и работни задачи дава непосредниот раководител, а при тоа во самоуправната спогодба не се утврдени мерила со кои би се обезбедило намалувањето на аконтацијата на личниот доход сразмерно на извршените работи односно работни задачи;

в) во членот 88 од Самоуправната спогодба е предвидено дека за секој прекин на работа, настанат без вина на работникот, ќе се исплатува надоместок за личен доход во висина од 80%, под услов работникот да остане на работното место;

г) според членот 90 од самоуправната спогодба, работникот нема право на надоместок на личен доход за време на прекиниот на работата настаната по негова вина, како и за времето во кое работникот без оправдани причини одбил да работи на други работи и работни задачи. Притоа вината на работникот за прекиниот на работата ја утврдува непосредниот раководител.

5. Согласно начелото на распределба според трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општо општествени потреби според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес. Според ставовите 2 и 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, личниот доход се утврдува врз основа на придонесот во работата и зависно на резултатите од трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација. Придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените

резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Од изнесеново Судов утврди дека предвидените основи и мерила во членот 53 од оспорената самоуправна спогодба, претставуваат само основи и мерила за претпоставениот придонес. Притоа за работниците непосредно вклучени во материјалното производство постојат норми за работа, кои можат да послужат како критериуми врз основа на кои ќе се оценува реализираниот придонес и ќе се врши наградување на конкретно реализираниот труд, а за работниците кои вршат административно технички работи не се утврдени критериуми за оценување на реализираниот придонес. Поради тоа Судов утврди дека оспорениот член 53 од самоуправната спогодба не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот изразено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот на здружениот труд.

6. Согласно членот 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација ги утврдуваат основните и мерилата за распредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. При тоа Судов смета дека треба да бидат утврдени и мерила со кои ќе се обезбеди намалување на аконтацијата на личните доходи сразмерно на неизвршените работи и работни задачи. Оценувањето пак на придонесот на работниците на напред наведениот начин не може да го врши раководителот туку може работничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира или работниците непосредно. Меѓутоа Судов смета дека непосредниот раководител има право и должност со свои мислења и предлози, со свое активно учество, како член на основната организација да придонесува за што пореално и пообјективно утврдување на придонесот на секој работник.

Со оглед на тоа што во членот 60 од оспорената самоуправна спогодба не се предвидени мерила со кои ќе се обезбеди намалувањето на аконтацијата на личниот доход сразмерно на неизвршените работи односно работни задачи, туку е дадено право на раководителот да дава оценка за извршувањето односно неизвршувањето на работите и работните задачи, Судов утврди дека членот 60 не е во согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

7. Согласно алинејата 5 и 6 на ставот 3 на делот II од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат економската и социјалната сигурност на човекот, како и солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секого кои се засновани врз свеста на работните луѓе дека своите трајни интереси можат да ги остваруваат само врз тие начела.

Судов смета дека не е во согласност со ова уставно начело определувањето во членот 88 од оспорената самоуправна спогодба, на работникот да му се исплатува надоместок во висина од 80% за време на прекиниот на работата настанат по негова вина, со оглед на тоа што тој е присутен на своето работно место и може да биде распореден да врши други работи и работни задачи според одредбите на Законот за работни односи. Со оглед на изнесеново, Судов утврди дека членот 88 од оспорената самоуправна спогодба не е во согласност со уставното начело на взаемност и солидарност, изразено во алинејата 6 на став 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

8. Според ставот 1 на член 199 од Законот за здружениот труд, за утврдување на повредите на

работните обврски или на други повреди на работната дисциплина за утврдување одговорноста и изрекување на мерки за тие повреди, во основната организација се формира дисциплинска комисија.

Барање до дисциплинската комисија за поведување на постапка, покрај другите овластени субјекти, според членот 202 од истиов закон, може да поднесе и раководителот.

Со оглед на изнесените законски одредби, Судов смета дека вината на работникот за прекинут на работата и во случај кога одбил да работи на други работи и работни задачи, треба да ја утврди дисциплинската комисија, а не раководителот, како што е предвидено во членот 90 од оспорената самоуправни спогодба. Притоа доколку се изрази сомневање за постоење на вина на работникот, основната организација, во смислата на ставот 1 на член 92 од Законот за работни односи, може привремено да го отстрани од вршењето на неговите работи и работни задачи, па во овој случај може да му се намали личниот доход на тој работник на тој начин како е определено во ставот 1 на член 97 од истиов закон. Судов исто така смета дека со ускратувањето на личниот доход и надоместокот за личен доход во вакви случаи се повредува уставното начело на економска и социјална сигурност на работникот во вршењето на одредени работи и работни задачи изразено во алинејата 5 на став 3 на дел II од основните начела на Уставот на СР Македонија.

Поради тоа Судов утврди дека членот 90 од оспорената самоуправни спогодба, не е во согласност со ова уставно начело а со означените законски одредби.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 169/79

4 април 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
Гога Николовски, с. р.

368.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи и распределба на средствата за заедничка потрошувачка, надоместоци и други лични примања на работниците во Ветеринарната станица во Прилеп, донесен од работниците во Ветеринарната станица на 29 декември 1977 година и на одлуките на Собирот на работниците во Ветеринарната станица во Прилеп бр. 16/2, 16/3 и 16/4, сите донесени на 28 март 1979 година и одлуките на Собирот на работниците во Ветеринарната станица бр. 88/1 и 88/2, донесени на 2 октомври 1979 година, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 14 мај 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ одлуките на Собирот на работниците во Ветеринарната станица во Прилеп број 16/3 и 16/4 од 28 март 1979 година и одлуките број 88/1 и број 88/2 од 2 октомври 1979 година.

2. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за распределба на чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи и распределба на средствата за заедничка потрошувачка, надоместоци и други лични примања на работниците во Ветеринарната станица во Прилеп, донесен од работни-

ците во Ветеринарната станица на 29 декември 1977 година, во времето на неговото важење, не бил во согласност со Уставот на СР Македонија и со Законот за здружениот труд.

3. СЕ ОДБИВА предлогот на Општествениот правобранител на самоуправањето за општините Прилеп и Крушево за оценување законитоста на одлуката на Собирот на работниците во Ветеринарната станица во Прилеп број, 16/2 од 28 март 1979 година.

4. — Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Ветеринарната станица во Прилеп на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

5. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето за општините Прилеп и Крушево поднесе предлог за поведување постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи и распределба на средствата за заедничка потрошувачка, надоместоци и други лични примања на работниците во Ветеринарната станица во Прилеп, донесен од работниците во Ветеринарната станица на 29 декември 1977 година. Покрај тоа, предлагачот побара Судот да ја оцени уставноста и законитоста на одлуките на Собирот на работниците во Ветеринарната станица во Прилеп бр. 16/2, 16/3 и бр. 16/4, сите донесени на 28 март 1979 година и одлуките на Собирот на работниците во Ветеринарната станица бр. 88/1 и 88/2, донесени на 2 октомври 1979 година.

Според наводите во претставката, оспорениот правилник не бил во согласност со членот 463 од Законот за здружениот труд затоа што не бил донесен со референдум, а не бил во согласност ни со членот 127 од истиот закон затоа што не предвидувал разработени основи и мерила за напредување на трудот и работниците. Одлуката на Собирот на работниците бр. 16/2 од 28 март 1979 година е оспорена затоа што определувала да се зголеми вредноста на бодот од 8,80 динари на 10,00 динари сметано од 1 јануари 1979 година, а одлуката бр. 16/3 од истиот датум се оспорува затоа што предвидувала зголемување на бројот на бодовите на работниците со петти степен на сложеноста на работите за 50 бода. Одлуката на Собирот на работниците бр. 16/4 од 28 март 1979 година, според мислењето на предлагачот, била противуставна и незаконита затоа што предвидувала на работниците кои се на две години пред заминување во пензија да им се зголеми личниот доход за 10% од просечниот личен доход на вработените во Ветеринарната станица во Прилеп. Одлуките на Собирот на работниците бр. 88/1 и 88/2 од 2 октомври 1979 година се оспоруваат поради нивното ретроактивно важење утврдено од 1 септември 1979 година.

Општествениот правобранител на самоуправањето предложи Судов да ги оцени оспорените акти како противуставни и незаконити и со одлука да ги поништи.

Во одговор на наводите во предлогот и на јавната расправа доносителот на оспорените акти наведе дека правилникот кој се оспорува во предлогот престанал да важи на 8 декември 1979 година, кога е донесен нов правилник за распределба на личните доходи, така што оспорениот правилник, сметано од наведениот датум, повеќе не се применувал.

Во поглед на наводите со кои се оспоруваат означените одлуки на Собирот на работниците, доносителот на оспорените акти ги наведе мотивите за нивното донесување, при што тврди дека оспорените акти се во согласност со самоуправните општи акти во Ветеринарната станица и не се во несогласност со Уставот и Законот.

Во врска со ретроактивното дејство на одлуките бр. 88/1 и 88/2, доносителот не ги оспорува

наводите на предлагачот, но смета дека повредата на принципот за забрана на ретроактивно дејство не е од такво значење да влијае на законитоста на оспорените акти.

6. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека оспорениот правилник престанал да важи на 1 јануари 1979 година, а предлогот на општествениот правобранител на самоуправањето е примен во Судов на 6 декември 1979 година, односно од престанокот на важењето на оспорениот акт до поднесувањето на предлогот не поминале повеќе од една година, па согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, Судов утврди дека постојат процесни претставки за оценување уставноста и законитоста на оспорениот акт. Понатаму, Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен од Собирот на работниците во Ветеринарната станица на 29 декември 1977 година и со него се уредува распределбата на чистиот доход, средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка како и другите надоместоци и лични примања на работниците. Во главата VII од правилникот се уредува распределбата на средствата за лични доходи и со членот 35 е определено дека придонесот на секој работник се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, имајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати во работата, остварените заштеди, користењето на работното време, напорите во работата, условите при работењето и придонесот на работникот во зголемувањето на доходот на организацијата. Во натамошните одредби од оспорениот правилник се утврдени мерила за секој степен на сложеност на работите, додека по другите основи не се утврдени посебни мерила, така што „стартажна основа“ на личниот доход е определена само со примена на основот сложеност. Вака определена „стартажна основа“, според членот 44 од правилникот, може да се зголеми за 5% до 10% во зависност од сложеноста и одговорноста, работењето под тешки услови, психички и физички напрегања, работа во нехигиенски услови и други наброени случаи кога постои можност од повреда на работа или професионално заболување.

Во претходната постапка, Судов исто така утврди дека со одлуката бр. 16/2 на Собирот на работниците од 28 март 1979 година, вредноста на бодот е зголемена од 8,80 на 10,00 динари, а со одлуката 16/3 донесена на истиот собир се определува зголемувањето на бројот на бодовите на работниците чии работи и работни задачи се од петти степен на сложеност (ветеринари) за 50 бода.

Со одлуката 16/4 од споменатиот собир, на работниците на кои им преостануваат две години до заминување во пензија, личниот доход им се зголемува за 10% од просечниот личен доход на вработените во ветеринарната станица.

Покрај тоа, Судов утврди дека со одлуките бр. 88/1 и 88/2, донесени на собирот одржан на 2 октомври 1979 година, се утврдува висината на теренскиот паушал (88/1), односно се зголемува личниот доход на раководителот и на благајникот заради особено залагање во работата за 20 бода месечно (88/2). Овие одлуки, според нивните завршни одредби, влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 1 септември 1979 година, односно имаат повратно дејство за околу 30 дена.

7. Донесувањето на самоуправниот општи акти на основната организација на здружениот труд со кои се утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи е неотуѓиво право на работниците кое тие го остваруваат со референдум. Тоа е предвидено во ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија според кој, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределување на доходот и основите и мерилата за

распределба на средствата за лични доходи. Според членот 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со референдум, покрај другото одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Според ставот 1 на член 129 од Законот за здружениот труд, со основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи работниците во основната организација се обезбедува нивните лични доходи да се утврдат врз основа на придонесот во работата и зависно од резултатите од трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација. Во ставот 3 на истиот член е предвидено дека придонесот на работникот во работната организација се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, земајќи го предвид обемот и сложеноста на работата, квантитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работењето, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник, со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му припаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал за зголемување на доходот на основната организација.

Согласно пак членот 262 од Уставот на СР Македонија, законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство. Според вториот став на овој член, само со закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот, да имаат повратно дејство. Според ставот 3 на член 577 од Законот за здружениот труд, со самоуправниот општ акт може да се утврди, со согласност со закон дека тој акт или од одделни негови одредби можат да имаат повратно дејство само ако тоа го дозволува природата на односите што се уредуваат со тој самоуправен општ акт.

Согласно наведените уставни и законски одредби за надлежноста и постапка за донесување на самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи, Судов оцени дека оспорениот правилник, со оглед на тоа што не е донесен со референдум, во времето на неговото важење не бил во согласност со Уставот и законот.

Судов, оценувајќи ја уставноста и законитоста на оспорената одлука број 16/3 со која е зголемен бројот на бодовите на работниците со петти степен на сложеност на работите, најде дека со неа се менува самоуправниот општ акт за распределба на личните доходи, односно се уредуваат односите во распределбата на средствата за лични доходи за кои, според понапред цитираните уставни и законски одредби, се одлучува со референдум. Со оглед на тоа што оспорената одлука не е донесена со референдум, туку на собир на работниците, Судов оцени дека истата не е во согласност со Уставот и законот.

Судов, оценувајќи ја уставноста и законитоста на одлуката број 16/4 со која се предвидува дополнително процентуално зголемување на личниот доход на работниците кои се на две години пред заминување во пензија, Судов оцени дека ваквото зголемување на личниот доход на работниците со поголем работен стаж без оглед на нивниот придонес во работата, не е во согласност со начелото на наградување според трудот.

Одлуката број 88/1 Судов ја оцени како противу уставна и незаконита затоа што со неа собирот на работниците одлучувал за висината на платни надоместоци, за што според законот одлучуваат работниците со референдум и затоа што оваа одлука има повратно дејство спротивно на членот 262 од Уставот на СР Македонија.

Судов исто така реши да ја укине и одлуката број 88/2 затоа што утврди дека не е донесена во пропишаната постапка, односно затоа што со неа собирот на работниците одлучувал за прашања кои според законот ги уредуваат работниците со референдум. Судов исто така оцени дека оваа одлука не е во согласност и со членот 262 од Уставот на СР Македонија поради повратното важење утврдено во нејзиниот член 2.

Околноста што одлуката број 16/2 за утврдување на вредноста на бодот има повратно важење

Судов не ја оцени како спротивна на уставната одредба за забрана на повратното важење на прописите и другите општи акти затоа што утврди дека повратното дејство на оваа одлука произлегува од начинот на определување на вредноста на бодот и природата на односите кои се уредуваат со неа (член 577 од Законот за здружениот труд). Со оглед на тоа Судов го одби предлогот за оценување на нејзината уставност и законитост.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точките 1, 2 и 3 на оваа одлука.

У. бр. 241/79

14 мај 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

251.

Врз основа на член 55 и 59 од Уставот на СРМ, член 586 од Законот за здружениот труд, член 5, 20 и 24 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата, член 1 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичката заедница на културата, како и Планот за учество на Републичката заедница на културата во развојот на културните дејности во СРМ, општинските самоуправни интересни заедници на културата и Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА РАЗВОЈОТ НА ТВОРЕШТВТО И КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата, остварување на солидарноста и заемноста и изедначување на условите за развој на културните дејности во Републиката, општинските заедници на културата и Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје здружуваат средства во Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

Член 2

Со оваа самоуправни спогодба општинските самоуправни интересни заедници на културата, Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје (во натамошниот текст учесници во спогодувањето), согласно на своите уставни односно законски права, обврски и одговорности ги одредуваат заедничките основи и своите обврски и одговорности во остварувањето на слободната размена на трудот за дејствувањето во процесот на самоуправното распределување на доходот, како и за здружувањето на трудот и средствата за задоволување на заедничките потреби и интереси преку Републичката заедница на културата, а поаѓајќи од Планот за учество на Републичката заедница на културата во развој на културните дејности во СРМ, склучените самоуправни спогодби и прифатени мерила.

Член 3

Слободната размена на трудот и здружувањето на средствата ќе се остваруваат поаѓајќи од начелата за:

1. развивањето на културата како составен дел на општествениот труд во согласност со определбите на самоуправното социјалистичко општество и создавање услови за достапност на културата на работните луѓе и граѓаните;

2. правото на работничката класа да управува со средствата на општествената репродукција во културата, како и правото на сите работни луѓе да управуваат со делот на доходот кој го одделуваат за задоволување на културните потреби;

3. обезбедувањето на еднаква општествено-економската положба на работниците во организациите на здружениот труд и другите работни луѓе кои вршат културни дејности со работниците во другите организации на здружениот труд и други работни луѓе;

4. рамноправно одлучување;

5. солидарноста на сите работни луѓе и заемноста во задоволувањето на заедничките потреби и интереси на општеството;

6. општественото планирање и унапредување на културата во согласност со општествените планови, резолуциите на општествениот развој, донесените повеќегодишни планови и програми за областа на културата и со унапредувањето и развојот на другите општествени дејности.

Член 4

Во Републичката заедница на културата, општинските самоуправни интересни заедници на културата и Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје обединуваат средства за реализација на заедничките потреби и интереси од општ интерес за Републиката и тоа за:

а) досега самоуправни договорените заеднички потреби и за нови потреби за развојот на творештвото и културните дејности,

б) за заедничко финансирање на договорената дејност на Македонската филхармонија, Операта и Балетот на МНТ, Археолошкиот, Етнолошкиот, Историскиот и Природо-научниот музеј на Македонија Ансамблот „Танец“;

в) за помош на помалку развиените подрачја за создавање услови за збогатување на културниот живот.

Учесниците во спогодувањето ги здружуваат средствата за остварување заедничките интереси преку реализација на програмите од општ интерес на Републиката од областа на:

1. заштитата на спомениците на културата и заштитата на природните реткости во согласност со Законот,

2. развојот на музејската и архивската дејност,

3. развојот на литературното творештво и издавачката дејност — издавањето на делата, списанијата и други публикации од особен културен и општествен интерес,

4. библиотекарската дејност и општествената положба на книгата,

5. развојот на филмското творештво и производство, кинематографијата и другите филмски дејности,

6. развојот на сценско-уметничките дејности, драмското творештво и театарската дејност,

7. развојот на музичкото творештво и музичката дејност,

8. развојот на ликовното творештво и ликовната дејност,

9. развојот на културно-уметничкиот аматеризам,

10. меѓурегионална и покраинска културна соработка,

11. меѓународна културна соработка,

12. развојот и јакнењето на материјалната основа на културата, а особено во недоволно развиените подрачја, создавајќи услови за рамномерен развој на културните дејности од општ интерес за Републиката,

13. изградба и опрема на објекти во културата од општ интерес за Републиката,

14. научното истражување во културата,

15. програмите на НУБ „Климент Охридски“, Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, Кинотеката на СР Македонија, програмите за дејности на организациите на здружен труд од областа на културата од општ интерес за Републиката утврден со Закон надвор од седиштето,

16. дејноста и развојот на традиционалните културно-уметнички манифестации,

17. други културни дејности од општ интерес за Републиката кои ќе се утврдат по пат на спогодувањето.

II. ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 5

За задоволување на заедничките потреби и интереси од областа на културата од општ интерес за Републиката, општинските самоуправни интересни заедници на културата обезбедуваат средства на Републичката заедница на културата од придонеси во согласност со Законот за самоуправните интересни заедници и на ниво што е определено со Општествениот договор за утврдување на средствата од данокот и придонесите од доходот и од придонесите од личните приходи наменети за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби на ниво на Републиката за соодветната година.

Средствата за Републичката заедница на културата се обезбедуваат преку придонес од доход на организациите на здружен труд од општината и придонес од личен доход од работен однос што ќе ги утврдуваат учесниците во спогодувањето за секоја година одделно.

Член 6

Висината на средствата што се здружуваат во Републичката заедница на културата и процентот на учеството, учесниците во спогодувањето го утврдуваат секоја година со посебен договор согласно со предвидувањата што ќе се утврдат со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија и Општествениот договор за утврдување на средствата од данокот и придонесите од личните приходи наменети за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби за соодветната година.

Во Републичката заедница на културата можат да се обезбедуваат и наменски средства за зголемени потреби при реализацијата на одделни програми над средствата предвидени со Резолуцијата.

Износите на средствата можат да бидат зголемени со износите на средствата потребни за реализирање на програмите од областа на заштитата на спомениците на културата, издавачката дејност и филмското производство.

Одлука за висината на средствата и процентот на учеството од став 1 и 2 на овој член, донесуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на културата — учесници во спогодувањето.

Член 7

Учесниците во спогодувањето се согласни работите за пресметка и уплата на средствата што се здружуваат во Републичката заедница на културата да ги врши Службата на општественото книговодство кај која имаат своја жиро сметка, врз основа на одлуката на Собранието на општинската самоуправни интересна заедница на културата за утврдување на стапките на придонесите и за здружување на средствата во Републичката заедница на културата.

III. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 8

Средствата што општинските самоуправни интересни заедници на културата ги здружуваат во Републичката заедница на културата ќе се користат на начин и постапка поаѓајќи од критериумите утврдени во Републичката заедница на културата за реализирање на прифатени програми за развој и унапредување на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката, работа на органите, телата и Стручната служба на Републичката заедница на културата и останати потреби на Републичката заедница на културата предвидени со самоуправните општи акти.

Условите за користењето на средствата се утврдуваат во нормативните акти на Републичката заедница на културата.

Прифатените програми Собранието на Републичката заедница на културата им ги испраќа на учесниците на спогодувањето на потврдување.

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

Член 9

Учесниците го овластуваат Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница на културата да го следи спроведувањето на оваа спогодба.

Член 10

Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница на културата ги врши следните работи:

— го следи спроведувањето на Спогодбата и за согледаните појави и проблеми ги известува учесниците;

— им предлата на учесниците преземање на потребни мерки за спроведување на Спогодбата;

— врши анализи за спроведување и примена на Спогодбата;

— утврдува неизвршување на обврските од страна на одделни учесници и за тоа ги предупредува;

— го утврдува предлогот на Спогодбата, односно нејзиното изменување и дополнување;

— врши и други работи што ќе му ги доверат учесниците.

Член 11

Секој од учесниците во Спогодбата должен е да се придржува кон одредбите на оваа спогодба.

Член 12

Секој учесник на спогодувањето може да го предупреди органот на управувањето и органот на самоуправната работничка контрола на другиот учесник за дејствијата и пропустите што не се во согласност со оваа спогодба, односно на неизвршувањето на обврските утврдени со оваа спогодба.

V. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

Член 13

Постапка за изменување и дополнување на оваа спогодба може да покрене секој од учесниците во спогодувањето.

Предлогот за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба го утврдува Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница на културата и го доставува до сите учесници во спогодувањето на јавна дискусија, која не може да трае помалку од 15 дена.

Член 14

Измени и дополнувања на оваа самоуправна спогодба се вршат на начин и постапка по која е склучена.

Член 15

Самоуправната спогодба се склучува на неодредено време.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Посебните одлуки за утврдување на стапките на придонесите и за здружување на средствата во Републичката заедница на културата собранијата на учесниците во спогодувањето ги донесуваат најдоцна до 31 декември во тековната за наредната година.

Оваа самоуправна спогодба се смета за склучена откако најмалку половината од собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на културата ја прифатат и овластените претставници на учесниците во спогодувањето ја потпишат.

Член 17

За толкување на Самоуправната спогодба надлежен е Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница на културата.

Член 18

Оваа самоуправна спогодба се објавува во „Службен весник на СРМ“.

Член 19

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 08-536

21 март 1980 година

Скопје

Републичка заедница на културата,
претседател на Собранието
Јордан Леов, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Берово,
Претседател
(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Битола,
Претседател
Кирил Танчевски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Брод Македонски,
Претседател
Бранислав Маркоски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Валандово,
Претседател
Борис Дончев, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Веница Македонска,
Претседател
Миле Лазаревски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Гевгелија,
Претседател
Боривоје Бојадиев, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Гостивар,
Претседател
Ѓулиас Фејзулаи, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Дебар,
Претседател
д-р **Љулзим Меља, с. р.**

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Делчево,
Претседател
Душан Манчев, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Демир Хисар,
Претседател
Цветко Котевски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Кавадарци,
Претседател
Никола Салунчиев, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Кичево,
Претседател
Керим Целиловски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Кочани,
Претседател
(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Кратово,
Претседател
(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Крива Паланка,
Претседател
(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Крушево,
Претседател
Димитар Михајловски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Куманово,
Претседател
Глигор Зафировски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Неготино,
Претседател
Киро Илиев, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Охрид,
Претседател
Викторија Зарчева, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Прилеп,
Претседател

Тачко Локвенец, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Пробиштип,
Претседател

Станко Трајановски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата, Радовиш,
Претседател

Благој Коцев, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Ресен,
Претседател

Димитар Грнчаровски, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Свети Николе,
Претседател

Ајруш Тоска, с. р.

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Струга,
Претседател

(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Струмица,
Претседател

(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Тетово,
Претседател

(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Титов Велес,
Претседател

(потпис нечиток)

Општинска самоуправна интересна заедница на културата Штип,
Претседател

Ангел Костадинов, с. р.

Основна заедница на културата на Општина Центар — Скопје,
Претседател

Милош Милошевски, с. р.

Основна заедница на културата на Општина Чаир — Скопје,
Претседател

Трајче Чанговски, с. р.

Основна заедница на културата на Општина Гази Баба — Скопје,
Претседател

Ристо Камчевски, с. р.

Основна заедница на културата на Општина Кисела Вода — Скопје,
Претседател

инж. **Стефан Миленковски, с. р.**

Основна заедница на културата на Општина Карпош — Скопје,
Претседател

д-р **Лазар Елезовиќ, с. р.**

Самоуправна интересна заедница на културата на град Скопје,
Претседател

д-р **Крсто Николовски, с. р.**

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Стопанската банка — Основна банка — Скопје има издадено бариран чек серија бр. 4206974 на износ од 5.000,00 динари, на име Шандуловска Силвана од Скопје, ул. „Пандил Шишков“ бр. 18/3, а за подигнат потрошувачки кредит по партија бр. 01-62237/66.

Бидејќи барираниот чек е нестанат — изгубен се повикува секој оној кој ќе го пронајде чекот да го покаже во Општинскиот суд — Скопје I. Во спротивно, а во рок од 60 дена од објавувањето на огласот чекот ќе биде поништен.

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 100/80. (43)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Пред Општинскиот суд Скопје II се води постапка за амортизација на барираните чекови и тоа сериите: 35488, 35489 и 35490, издадени од Љубљанската банка на име Беглеровски Николче од Скопје.

Бидејќи барираните чекови се загубени со овој оглас се огласуваат за неважни.

Од Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 171/79) (44)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заведен е спор за развод на брак по правната работа на тужителката Метије Реџепов, родена Бекировска од Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 12-кај Расадник, против тужениот Рамиз Реџепов од Скопје, с. Радишани, сега со непознато место на живеење.

Се поканува тужениот Рамиз Зиов Реџепов од с. Радишани — Скопско да се јави во судот, во рок од 30 дена, или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужениот по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П. бр. 1537/80.

ОПШТИНСКИ СУД — БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Благоја Бошевски од Битола, сега на привремена работа во Австралија, преку неговиот полномошник Тупанчевски Ристо од Охрид, против тужената Доста Бошевска, родена Дамчевска, родена на 17. 4. 1949 година во с. Градешница — Битолско, од татко Петко Дамчевски и мајка Стојна Дамчевска, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Доста Бошевска, родена Дамчевска во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави до судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно на тужената ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ја застапува во овој спор до завршувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 53/80 (49)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 55 од Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје Советот на школата

распишува
КОНКУРС

за избор (реизбор) на наставници (во звањето предавач или професор на виша школа)

1. На неопределено време, за предметите:
1) Семејно право и семејни односи,
2) Социјална педагогија и андрагогија.
2. На определено време, по предметите:
1) Социјална медицина,
2) Основи на дефектологијата.
Пријавените кандидати по овој конкурс треба да ги исполнуваат условите предвидени во Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за социјални работници.
Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Секретаријатот на Школата.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73 година), Собранието на општината Кисела Вода — Скопје

распишува
КОНКУРС

за доделување на стопанисување ловиштето и фазанеријата „Катланово“ — Скопје, на подрачјето на општините Гази Баба и Кисела Вода — Скопје

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се ловечки организации;
- да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
- да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиште;
- да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рокот на поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Барањата се поднесуваат до Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, Секретаријат за стопанство, труд и општествено планирање — Скопје.

Конкурсната комисија при ЦОУ „Даме Груев“, с. Ерцелија, Св. Николско, на својата седница одржана на 25. 06. 1980 година

распишува
КОНКУРС

за именување (реизбор) на директор на ЦОУ „Даме Груев“, с. Ерцелија Св. Николе.

УСЛОВИ: Покрај општите услови, предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: да имаат завршено филозофски факултет — педагошка група или педагошка академија — отсек одделенска настава — лица кои завршиле соодветна група за образование на факултет, виша школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија;

да имаат морално-политички и организациони способности соодветни на ваквото работно место; да имаат најмалку 6 години работно искуство во образованието;

да не се осудувани и да не се под истрага што го спречува вршењето на функцијата директор.

Со молбата кандидатите треба да ги поднесат сите документи потребни за засновање на работен однос предвидени со законот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со комплетираните документи да се доставуваат до конкурсната комисија при Училиштето, во определениот рок.

СОДРЖИНА

	Страна
346. Одлука за помилување на осудени лица	545
347. Одлука за висината на придонесот за детска недела во времето од 6—13. X. 1980 година — — — — —	546
348. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за компензација на цената на лебот — — — — —	546
349. Решение за разрешување од функцијата советник на директорот на Републичкиот завод за цени во Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар	546
350. Решение за давање согласност на Извршниот совет за разрешување од функцијата директор на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — — — — —	547
351. Одлука за висината на дневниците за службено патување на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	547
352. Правилник за извршување на мерките на безбедност, упатување на задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена организација и задолжително психијатриско лекување на слобода	547
353. Правилник за начинот на верификација на организациите за средно образование	548
354. Упатство за начинот и постапката за остварување на компензација на цената на лебот — — — — —	548
355. Упатство за образецот на легитимацијата на инспекторот за јавни патишта —	549
356. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-116 од 7 јули 1980 година — — —	549
357. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-117 од 7 јули 1980 година — — —	549
358. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-118 од 7 јули 1980 година — — —	550
359. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-119 од 7 јули 1980 година — — —	550
360. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-120 од 7 јули 1980 година — — —	550
361. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-121 од 7 јули 1980 година — — —	550
362. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-122 од 7 јули 1980 година — — —	551
363. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-123 од 7 јули 1980 година — — —	551
364. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-124 од 7 јули 1980 година — — —	551
365. Решение за одобрување на учебник, бр. 03-125 од 7 јули 1980 година — — —	551
366. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 178/79 од 12 јуни 1980 година —	552
367. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 169/79 од 4 април 1980 година —	552
368. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 241/79 од 14 мај 1980 година —	554
369. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 223/79 од 12 јуни 1980 година —	556
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
251. Самоуправна спогодба за здружување на средствата во Републичката заедница на културата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката — — — — —	557